

## БАРАЊЕ

### за одобрување на грант од Ковид 3 кредитната линија

Согласно член 6 од Договорот за кредит бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 202\_ година, го доставуваме ова Барање за одобрување на грант во износ од 30% од износот на одобриениот кредит согласно претходно наведениот договор.

Притоа, под морална и кривична оговорност изјавуваме дека кредитот по основ на главница е отплатен \_\_\_\_\_% (*потребно е да е отплатен минимум 50%*) и дека барањето за грант го доставувам по основ на исполнетост на категоријата под број \_\_\_\_\_.

Опис на категоријата за грант:

- **Категорија 1:**
  - има жена/жени во сопственичка структура најмалку 50%; или
  - е раководен од жена (жена-управител).

*(се споредува состојбата при поднесување на апликација за кредит според Тековна состојба на претпријатието и при поднесување на барање за одобрување на грант компонента според Тековна состојба на претпријатието)*
- **Категорија 2:**
  - има млади до 29 години во сопственичка структура најмалку 50%; или
  - е раководен од млади до 29 години (млад-управител);

*(се споредува состојбата при поднесување на апликација за кредит според Тековна состојба на претпријатието и при поднесување на барање за одобрување на грант компонента при што не треба да има промени во сопственичката и/или структурата на управување, според Тековна состојба на претпријатието)*
- **Категорија 3:**

е кредитокорисник-извозник со учество на приходот од странство со повеќе од 50% во финансиските извештаи за последната фискална година.

*(се споредува состојбата при поднесување на апликација за кредит според годишна сметка и аналитичка картица на сметка 121 побарувања од купувачи во странство, или при поднесување на барање за одобрување на грант компонента според годишна сметка и аналитичка картица на сметка 121 побарувања од купувачи од странство)*
- **Категорија 4:**

е кредитокорисник за реализација на проекти

  - за зелена економија (ветерници, соларна енергија, третман на вода, производство на биомаса заради обновливи извори на енергија);
  - за модернизација и дигитализација на деловните процеси преку набавка на опрема и/или воведување нов начин на продажба (е–продажба);
  - воведување на нови производи и нови услуги.

*(при поднесување на барање за одобрување на грант компонента, доставува доказ за реализација на проектите/активностите наведени во Категорија 4) и тоа:*

  - за зелена економија (ветерници, соларна енергија, третман на вода, производство на биомаса заради обновливи извори на енергија) се доставува:
    - потврда од Агенција за енергетика на Република Северна Македонија за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, или
    - фактура за набавена опрема по датум на склучување на договор за кредит на износ од најмалку 30% од износот на кредитот, со извод за

- промени на состојбата на средствата од сметката на кредитокорисникот за извршено плаќање и изјава заверена на нотар од страна на управителот на кредитокорисникот дека кредитокорисникот реализирал проект за зелена економија.*
- *за модернизација и/или дигитализација на деловните процеси преку набавка на опрема и/или воведување нов начин на продажба (e-продажба) се доставува:*
    - *за модернизација:*
      - *фактура за набавена опрема по датум на склучување на договорот за кредит на износ од најмалку 30% од износот на кредитот, со извод за промени на состојбата на средствата од сметката на кредитокорисникот за извршено плаќање и изјава заверена на нотар од страна на управителот на кредитокорисникот дека кредитокорисникот извршил модернизација на деловните процеси со извршената набавка на опрема.*
    - *за дигитализација:*
      - *фактура за набавка на софтверско решение или надградба на софтверско решение по датум на склучување на договор за кредит од најмалку 30% од износот на кредитот, со извод за промени на состојбата на средствата од сметка на кредитокорисникот за извршено плаќање и изјава заверена на нотар од страна на управителот на кредитокорисникот дека кредитокорисникот извршил набавка или надградба на софтверско решение.*
    - *за воведување нов начин на продажба (e-продажба):*
      - *изјава за заверена на нотар за воведена електронска продавница на веб страница, по датум на склучување на договорот за кредит со прилог склучен договор за онлајн плаќање со деловна банка.*
  - *за воведување на нови производи и нови услуги се доставува:*
    - *изјава заверена на нотар за воведен нов производ или нова услуга со доказ за платени трошоци за воведување на новиот производ и услуга најмалку во висина од најмалку 30% од износот на кредитот.*

Барањето го поднел,

\_\_\_\_\_

(име и презиме, потпис и печат)

Тел.: \_\_\_\_\_

Е-маил: \_\_\_\_\_

Прилози:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_